



## Академија за лидерство 2020

### Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Бугарија

"Академија за лидерство - 2020" е програма на интерактивна обука посветена на градоначалници, општински лидери и лидери на организации од невладиниот сектор од Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора. Мисијата на програмата е да се помогне во развојот на поефикасно управување со цел решавање на социјални, технолошки и политички предизвици, кои предизвикуваат промени. Поттикнување на независно учење и развој, управување со проекти и мрежи, меѓу другото, се клучни елементи на програмата на Академијата за лидерство.

Програмата е првенствено фокусирана на три области: развој и подобрување на индивидуалните лидерски вештини, вовед во техники неопходни за управувањето со луѓе и организации, како и вовед во развивањето, планирањето и разбирањето на меѓународните проекти и програми.

Општите цели на програмата се пренесување на знаења за специфични методи за справување со предизвиците на креативното лидерство и подобрување на меѓусебните односи на учесниците на обуката, како и можноста да се извлече максимална корист за целиот процес на обука.

#### **Специфичните цели на програмата се:**

- Солидно разбирање на улогата на доверба во постигнувањето на резултати и она што е потребно за да се создаде целосно разбирање за областа лидерство,
- Подобро разбирање и прифаќање на сопствените стилови и стиловите на работа на другите,
- Презентација на научни процеси за користење на информации поврзани со процесот на создавање односи со соодветни тимови и во рамките на организациите,
- Зголемување на ефикасноста на личната и интерперсонална комуникација и разрешување на конфликти во улога на лидер или член на тимот.

Академијата за лидерство 2020 ќе содржи две работилници во траење од 3 дена, што ќе се одржат на територијата на Македонија и Бугарија.

Предавач и тренер: Жан Станоевски



Жан Станоевски (1968), е обучен тренер на Советот на Европа за академијата за лидерство, по професија филолог, работи како модератор, тренер и мотивациски говорник и од 2007 година е претседател на меѓународната фондација Балкан Нет ([www.balkannet.eu](http://www.balkannet.eu)) и основач и сопственик на Констан ДООел ([www.constan.com.mk](http://www.constan.com.mk)).

Неговите главни активности се состојат од: управување со проекти, обуки/помош, институционална и менаџерска поддршка, организација и модерација на меѓународни семинари и работилници. Тој работи на англиски, германски, македонски и српски јазик.

Организациски одбор на Академијата за лидерство - 2020 година